

Инспекторите за социјална заштита од Секторот за инспекциски надзор во социјалната заштита при Министерството за труд и социјална политика врз основа на член 242 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија,, број 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014 116/2014 и 180/2014), (во натамошниот текст: Законот), а за отстранување на недостатоците и неправилностите утврдени со Записникот број 16-1727/1 од 19.02.2015 година за извршен вонреден инспекциски надзор во ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Делчево (во натамошниот текст: Центарот), застапуван од директорот Дејан Димитровски донесоа

## Р Е Ш Е Н И Е

Се наредува на Директорот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Делчево, за отстранување на констатираните недостатоци и неправилности во примената на Законот за социјалната заштита и подзаконските акти донесени врз негова основа, да ја преземе следната мерка во рок и од страна на одговорните лица:

1. Центарот да го преиспита донесеното решение за остварување на правото на социјална парична помош број 07-2503/14 од 24.11.2014 година за корисникот Б.П. односно да донесе решение за престанок на правото во случај кога носителот на правото дал невистинити и нецелосни податоци, односно не известил за настанатата промена во материјалната, семејната и имотната состојба за себе и членовите на домаќинството и да определува дека во ваков случај правото не може да се оствари во наредните 12 месеци, согласно член 53 и 190 од Законот и член 2 став 1 алинеа 5 од Правилникот за начнот на утврдување на состојбата на приходите, имотот и имотните права на домаќинството, определувањето на носителот на правото и потребната документација за остварување и користење на правото на социјална парична помош („Службен весник на Република Македонија” број 54/2013, 126/2013 и 11/2015),.

По конечното на решението за престанок, зависно од утврдената состојба да води постапка за враќање на неосновано примените парични средства поради противправно користење на право од социјална заштита, спогодбена или со поднесување на тужба до надлежниот суд, согласно член 209 до 213 од Законот.

**Одговорни лица: Директорот и стручниот работник**

**Рок: 30 април 2015 година**

2. Се задолжува директорот на Центарот, веднаш по истекот на рокот за извршување на инспекциската мерка, а најдоцна во рок од три дена писмено да ги известат инспекторите дали е извршена инспекциската мерка определена за отстранување на констатираната неправилност во работата на Центарот, согласно член 30 од Законот за

инспекциски надзор, („Службен весник на Република Македонија,, број 50/2010, 162/2010, 157/2011,147/2013 и 41/2014).

Жалбата не го задржува извршувањето на решението.

### **Образложение**

Инспекторите за социјална заштита од Секторот за инспекциски надзор во социјалната заштита при Министерството за труд и социјална политика извршија вонреден инспекциски надзор во ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Делчево на ден 19.02.2015 година, во поглед на спроведувањето и примената на Законот за социјалната заштита, подзаконските, поединечните и другите акти донесени врз негова основа, во предметите на корисниците на правото на социјална парична помош.

За извршениот инспекциски надзор и констатираната состојба, инспекторите составија записник број 16-1727/1 од 19.02.2015 година.

Согласно член 242 од Законот се донесе решение како во диспозитивот.

Жалбата не го задржува извршувањето на решението согласно член 244 став 2 од Законот.

Решено во Секторот за инспекциски надзор во социјалната заштита при Министерство за труд и социјална политика на ден 19.02.2015 година под број 16-1727/2

**Упатство за правно средство:** против ова решение може да се изјави жалба до Државната комисија за одлучување во втор степен од областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка во рок од 8 дена од денот на приемот на решението преку Секторот за инспекциски надзор во социјалната заштита при Министерството за труд и социјална политика.

### **Инспектори за социјална заштита:**

1. Инспектор, Слободан Трајковски
2. Инспектор, Мијалче Стојанов